



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО
email: info@camelliatravel.com.mk
www.camelliatravel.com.mk

А- ЛИЦЕНЦА
No. 202

Ул. Филип Втори Македонски
бр.5 Локал 1 -1000 Скопје,
тел: 02 3232-916, 3162916

Истра и Плитвички езера

08.03-12.03.2023

1 ДЕН: СКОПЈЕ 08.03.2023

Состанок на групата во 17:00 часот од паркингот на Holiday In - Скопје. Ноќно возење преку Србија и Хрватска со попатни паузи за одмор.

2 ДЕН: ПУЛА - БРИОНИ – ПУЛА 09.03.2023

Пристигнување во Пула во утринските часови: пешачка тура со локален водич низ најинтересните знаменитости на овој прекрасен град. Амфитеатарот, Августовиот храм, Славолука Сергијевац, градби со австриска архитектура, Мал римски театар. Сместување во хотел. Слободно време за одмор. Во попладневните часови (факултативна) посета на Бриони: Кратко патување до Фажан, возење со брод до Островот Големи Бриони и разглед со локален водич со посети на: (Влезниците не се вклучени) Црквата Св. Марија, Каструма-стара населба од периодот на Римјаните и Готите, градините, посета на римски вили во заливот... Во вечерните часови, враќање во хотел. **Ноќевање.**

3 ДЕН: ПУЛА - ПОРЕЧ - РОВИЊ – ПУЛА 10.03.2023

Појадок. (Факултативна посета на Пореч и Ровињ.) По појадокот заминување за Пореч и посети на: Стариот дел на градот од римско време, Комплексот Еуфазијева Базилика (влезот се плаќа), Плоштадот Марафаор, Поречките кули, палати од готскиот период, романички куќи, Истарски Цркви од готскиот период, остатоци од Големиот храм на Нептун ... Патувањето го продолжуваме до Ровињ и посета на: Стариот дел од градот, градските бедеми и порти, Црквата Св. Еуфемија... Слободно време за индивидуални активности. Во вечерните часови враќање во хотел. **Ноќевање**

4 ДЕН: ПУЛА - ОПАТИЈА - ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА 11.03.2023

Појадок. По појадокот, одјава од хотелот и заминување кон Опатија: панорамска посета на Вила Ангиолина (влезниците не се вклучени), парковите на Св. Јаков и Св. Ангиолина, Фонтаните: Хелија и Селена, Фонтаната Слатина, Црквите посветени на Св. Јаков и Црквата на Благовештението, хотелот Кварнер. Факултативна посета на Плитвичките Езера и посета на Националниот Парк со локален водич. Слободно време. Во вечерните часови преку Хрватска и Србија заминување за Македонија. Ноќно возење со попатни паузи за одмор

5 ДЕН: СКОПЈЕ 12.03.2023

Пристигнување во Скопје во попладневните часови

Цената на аранжманот по лице изнесува: 190€



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО
email: info@camelliatravel.com.mk
www.camelliatravel.com.mk

А- ЛИЦЕНЦА
№. 202

Ул. Филип Втори Македонски
бр.5 Локал 1 -1000 Скопје,
тел: 02 3232-916, 3162916

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:

- Автобуски превоз со високотуристички автобус (A/C;TV;DVD;CD)
- Сместување во Hotel Pula 3*-2 ноќевања со вклучен појадок
- Разгледи и посети споменати во програмата
- Организација и реализација на програма и услуги на туристички водич

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:

- Посета на Ровињ и Пореч 25€
- Посета на Бриони 35€
- Плитвички езера 30€ (влезница и превоз за националниот парк)
- Влезници за културно-историски споменици споменати во програмата
- Останати индивидуални трошоци кои не се споменати во програмата
- Патничко осигурување 5 € (до 64 год)
- Туристичка такса
- Доплата за 1/1 соба

Цени на влезници за индивидуални посети:

- Еуфазијевата Базилика во Пореч: 7 €
- Амфитеатарот во Пула: 6 €
- Каштел во Пула: 3 €
- Августовиот Храм во Пула: 3 €
- Вила Ангиолина во Опатија: 2 €

Факултативи задолжително се резервираат во агенцијата при самата уплата по избор!

Бриони 30 €

Ровињ и Пореч 25 €

Плитвички езера 30€





Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО
email: info@camelliatravel.com.mk
www.camelliatravel.com.mk

А- ЛИЦЕНЦА
№. 202

Ул. Филип Втори Македонски
бр.5 Локал 1 -1000 Скопје,
тел: 02 3232-916, 3162916

НАПОМЕНА:

- Организатор на аранжманот е ТА Камелија Турс
- Секој програм е креиран со посебни услови. Агенцијата го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- Цената на аранжманот е пресметана на минимум 18 лица (за авионска) или 40 (за автобуска). Доколку не се оствари минималниот број на патници, организаторот го задржува правото да го откаже или да ја зголеми цената на аранжманот или на факултативите 7 дена пред терминот за тргнување.
- 2 дена пред започнување на аранжманот агенцијата ќе ги потврди информациите за време и место на тргнување или патниците да се обратат во Агенција за време и место на поаѓање
- Резервација на аранжманот се прави со валидна патна исправа и уплата на аконтација која е неповратна во случај на отказ од страна на патникот. За ова патување мора да имате пасош кој има важност од минимум 90 дена по завршувањето на аранжманот
- Аконтацијата се уплаќа: од 50% за авионски и 30% автобуски програм доколку не е поинаку назначено. Цената е загарантирана само за целосна уплата. Во спротивно, загарантиран е само износот на аконтација, а остатокот е подложен на промени.
- Патникот го потпишува Договорот за патување штом го прочитал Аранжманот и е согласен со истиот.
- Доколку патникот е незадоволен има право да се обрати на претставникот на агенцијата и на лице место да пополни Записник; или може во рок од 5 работни дена по завршување на аранжманот да поднесе приговор во Агенцијата.
- Доплата за одбирање на ред на седење во автобус +10 €, а дополнително седиште во автобус +45€ ова важи само кога е организирана група со автобус.
- Организаторот го задржува правото да ја намали или зголеми цената во случај на промена (авионски билет, туристичка / аеродромска такса, копнен сообраќај, додатен багаж) или цената на сместувањето. Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите по политиката на локалната агенција. Факултативите задолжително се резервираат во агенцијата при самата уплата по избор.
- Се замолуваат патниците да бидат на местата за поаѓање 15 минути пред поаѓањето.
- Се информираат патниците дека со себе можат да носат 1 патна торба како и личен багаж, во спротивно возачот на превозното средство има право да го острани или да го наплати дополнително. Поради густоот сообраќај во текот на летната сезонна или зимската сезона можни се определени доцнења за кои однапред се извинуваме.
- Патниците се симнуваат до најблиската локација до сместувањето каде може да се паркира возилото.
- Во студио, апартман, хотел е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет. Сместување на патниците е според правилата и политиката на објектите или превозното средство. Доколку се користат угостителски услуги - храна се служи во објектите според политиката на објектот
- Локалниот водич или пратителот на патувањето има право да го отстрани патникот или да направи промена во редослед поради (непотчитување на правилата на агенцијата, за предупредување, непочитување на саатните закажана однапред од страна на агенцијата и локалниот водич.
- Агенцијата задржува правото за измена на редоследот на поедини содржини во програмата (застој во сообраќај, локални штрајкови, локали предупредувања, каснење на патници, непочитување на саатнина закажана однапред од страна на агенцијата.
- Во случај на промена на монетарниот пазар организаторот го задржува правото на промена на цените да ги зголеми / намали цените: за бродска такса и кабина, авио билети, возен сообраќај, аеродромски такси, багаж, факултативи, сместувачки капацитет... застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и слично
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите;
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата;
- Носител на договорот на ова патување е Камелија Турс: Трошоците за подготовка и организација на патувањето со број на полиси АД Осигурителна Полиса Скопје (Полиса бр. 130030012272) и (Класа 13 Општа одговорност и Тарифа 27 Туристички агенции. Побарајте патничко осигурување и договор за патување Плаќањето е во денарска противвредност по курс 62 денари.
- Во готово – авансно плаќање од вкупната цена на аранжманот во моментот на пријавување, а остатокот најдоцна 10-15 дена пред поаѓање, зависно од видот на програмата.
- Важат Општите услови на ТА Камелија Турс-Туроператор со Лиценца-А членка на СКТМ



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО
email: info@camelliatravel.com.mk
www.camelliatravel.com.mk

А- ЛИЦЕНЦА
№. 202

Ул. Филип Втори Македонски
бр.5 Локал 1 -1000 Скопје,
тел: 02 3232-916, 3162916

Тимот на ТА Камелија Турс Ви посакува пријатно патување !